

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ - Струмица

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2018 година и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	i
Финансиски преглед од страна на раководството	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Извештај за финансиска состојба	3-4
Извештај за промените во сопственичка главнина	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-25

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До

Акционерите и раководството на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ - Струмица

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 27) на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ - Струмица (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2018 година, Извештај за сѓопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија кои се прифатени и објавени во РМ. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сѓвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Друштвото нема евидентирано трошоци за платени фактури во износ од 300.000 мкд за кои нема документи-фактури. Со спроведувањето на ревизорските постапки ние утврдивме дека постои исплата по основ на цесија наведена во изводот од трансакцијската сметка од деловна банка бр.74/12.06.2018, со книжење 220/100 без да евидентира трошоци по фактури и обврски.

Со претходно наведениот наод, друштвото ги има потценето трошоците и обврските за горенаведениот износ од 300.000мкд. кој е материјален и значајно влијае на финансискиот резултат.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен ефектот од предходниот пасус, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ - Струмица на ден 31 декември 2018 година, во согласност со

сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2018, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158 од 2010 година).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2018, се конзистенти, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2018 година.

Ревизија ВИТАНОВА ТП - Струмица
Кети Витанова, овластен ревизор



Струмица, 14. 03, 2019 г.

**ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО
(ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)**

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 09.06.2017 год. во Централниот Регистер на Република Македонија со акционерски капитал во износ од 1.542 илј.ден вложен од единствениот акционер Горан Пандев.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) Дејности на спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот

Во текот на 2018 г. остварен е Вкупни приходи во износ од 22.306 Илј.ден (2017=9.273). Најголем дел (скоро 100%) од приходите клубот ги оствари од главниот спонзор и сопственик на клубот во износ од , 22.294 Илј.ден. Сите приходи се потрошени во функцијата на дејноста и истите изнесуваа 22.253 Илј.ден и остварена е добивка во износ од 53 Илј.ден.

Благодарение на несебичната подршка главниот донатор (познат фудбалски евроски ас г-дин Горан Пандев) Клубот нема проблеми со генерирање на парични текови од оперативни активности и нето парични текови потребни да се обезбеди функционирање по принципот на континуитет.

Клубот нема никакви обврски, тие редовно се подмируваат, но извесна е заканата за значајно намалување на Капиталот.

АД ФК Академија Пандев – Струмица во 2018 година се натпреваруваше во повеќе турнири во Бугарија: Пирин Куп, Колонија Куп, Сандански Куп и Софија Куп, па Скопје Куп и Пандев Куп во РМ, Ниш Куп Србија и др.

Секако меѓународните активности на младинските екипи на ФК Академија Пандев се главно обележје во Р.Македонија.

Накратко кажано програмата за развој на младинскиот фудбал на ФК Академија Пандев во целост беше реализирана во целост и како број на тренажни единици и по бројот на одиграни првенствени и пријателски натпревари. Секако голем заслуга за сето тоа се стабилната финансиска конструкција и посветеноста на стручниот кадар во кој ФК Академија Пандев.

Веруваме дека во текот на 2019 год и со завршувањето на натпреварувачката сезона 2018/2019 ќе оствариме спортски резултати кои високо ќе котираат во Првата лига.

Главен приоритет на раководството, за наредната сезона 2019/2020 како и за деловната година, покрај постигнување на врвни спортски резултати се и обезбедување на финансиски средства.

Сметаме дека во наредниот период Клубот нема да се соочи со посериозни ризици од финансиска и материјална природа.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината што завршува на 31 декември 2018

(во илјади Денари)

	Белешка	2018	2017
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3		
Приходи од спонзорство и реклама	4	22.294	7.690
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5		
Приходи од комерцијални активности	6		
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7		
Останати оперативни приходи	8	12	1.583
Вкупни приходи		22.306	9.273
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	(3.314)	(3.168)
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(13.272)	(8.793)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	(485)	
Останати трошоци од оперативно работење	12	(5.182)	(2.538)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13		4.149
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	15		
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16		
Вкупно расходи		22.253	(10.350)
Добивка (загуба) пред оданочување		53	(1.077)
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17	5	
Добивка (загуба) за годината по оданочување		48	(1.077)
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка/загуба		48	(1.077)

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ се усвоени од УО и се потпишани од:

Претседател,

Илија Матреничаров

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

На 31 декември 2018

(во илјади Денари)

	Белешка	2018	2017
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	17	768
Побарувања од трансфери на играчи	19		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20		
Други побарувања	21	212	
Даночни средства	22	89	134
Залихи	23		48
Останати тековни средства	24		
Вкупно тековни средства		318	950
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25	4.368	98
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		
Вкупно не-тековни средства		4.368	98
Вкупно средства		4.474	1.048
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33	3.570	
Обврски за трансфер на играчи	34		
Обврски кон ФФМ	35		
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	36		
Обврски кон вработените	37	412	400
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	38	186	176
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	39		
Други обврски за даноци	40	5	
Краткорочни исправки	41		
Останати тековни обврски и обврски кон добавувачи	42		7
Вкупно тековни обврски		4.173	583
Нетековни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	43		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	44		
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	45		
Долгорочни обврски кон вработените	46		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	47		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	48		
Други долгорочни обврски за даноци	49		
Долгорочни исправки	50		
Останати нетековни обврски	51		

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ - Струмица

Вкупно нетековни обврски				
Нето средства/обврски			513	465
Акционерска главнина	52		1.542	1.542
Оснивачки капитал				
Законска резерва				
Останати резерви				
Акумулирана добивка (загуба)			(1.029)	(1.077)
Вкупно акционерска главнина			513	465

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател, Илија Матеничаров

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
За годината што завршува на 31 декември 2018
(Во илјади Денари)

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2018 год.	1.542		(1.077)		465
Распоред на акумулирана добивка					
Корекции на акумулирани добивки					
Добивка(загуба) за периодот			48		48
Останата сеопфатна добивка					
На 31 декември 2018год.	1.542		(1.029)		513

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

Илија Матеничаров

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2018

(Во илјади Денари)

	2018	2017
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	53	(1.077)
Данок на добивка	5	
Корекции за:		
Амортизација		
Оштетување на основни средства		
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства		
Приход од камати		
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(120)	(176)
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	12	576
Платена камата		
Нето готовина од оперативни активности	(50)	(677)
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи		
-Готовински прилив од продажба на основни средства		
-Готовински одлив од набавка на основни средства	(4270)	(98)
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности		
Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности	(4.270)	(98)
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти	3.570	
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции		
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции		
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал		1.543
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи		
Парични приливи (одливи) од финансиски активности	3.570	1.543
Останати готовински приливи (одливи)	(1)	
Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти	(751)	768
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	768	
Пари и парични активности на крајот на годината	17	768

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Претседател,

Илија Матеничаров

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 09.06.2017 год. во Централниот Регистер на Република Македонија, под деловоден број 0805-50/150820170007809.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) Дејности на спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има == вработени и == ангажирани лица со договор на дело и друг вид на договор.(2017;29 враб и 67 ангаж)

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Претседател на Клубот е Г-дин Илија Матеничаров.

Извршен директор на Клубот е Г-дин Илија Матеничаров.

Членови на Управен одбор се:

1. Југослав Тренчовски-неизвршен член,
2. Нада Пандев, неизвршен и независен член

Членови на Надзорен одбор се:

1. Горан Пандев,

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. _____ му е пренесено на Друштвото од ФК АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфраструктурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

Постапка на лиценцирање

Во 2018 година АД Фудбалскиот клуб АКАДЕМИЈА ПАНДЕВ, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....88/15) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сѐопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки		2018
Компјутери		25%
Моторни возила		15%
Мебел и опрема		10% - 20%

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложен данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 1.1.2014, а кој важи и за 2018 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времи разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.7. Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- a) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- b) Даноци за обврската за трансфер;
- c) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сеопфатна добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема / има (непотребното да се избрише) дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2018	2017
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2018	2017
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор	22.294	7.690
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни панона		
Спонзорства и реклами-останати		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

		22.294	7.690

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија		
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		
Приходи од продажба на играч		

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат		

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ		
Субвенции, донации и други износи -добиеени од		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

државни или општински органи			
Донации- добиени од неповрзани страни			
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот			
Приходи од исклучителни настани			
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат	12		1.583
	12		1.583

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари			
	31		31	
	декември 2018		декември 2017	
Трошоци за продажба				
Трошоци за канцелариски материјали		134		59
Трошоци за гориво и енергија		486		
Трошоци за резервни делови		113		
Трошоци за одржување хигиена		126		81
Транспортни услуги		510		475
ПТТ услуги		17		19
Наемнина-Кирија		566		919
Комуналии		22		6
Хотелско сместување		714		323
Здравствени прегледи		160		100
Интелектуални и др.услуги		424		255
Надомести на членовите на органите				227
Банкарски услуги и платен промет		42		28
Патни и дневни трошоци				193
Останати трошоци од работењето				483
		3.314		3.168

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари			
	31		31	
	декември 2018		декември 2017	
Нето плати за вработени – играчи		2.648		1.095
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		3.628		2.426
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		1.430		480
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, jubилејни награди, регрес за год.одмор)				145
(I)Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи		7.706		4.146
Нето плати за вработени – останати		1.934		1.067

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати	2.504	3.087
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати	1.021	493
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, jubилејни награди, регрес за год. одмор)	107	
(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени - останати	5.566	4.647
ВКУПНО (I)+(II)	13.272	8.793

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Депрецијација на основни (материјални) средства	485	
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
Обезвреднување на материјални средства		
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
	485	

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Трошоци за одржување натпревари	2.008	1.009
Трошоци за спонзорство и реклама		
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема	53	
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал		
Трошоци за исклучителни настани - Казни од ФФМ	1.144	1.003
Даночно непризнати трошоци-репрезентација		75
Трошоци за ЦРРМ		33
Надоместоци за играчи ФК Македонија		52
Надоместоци за играчи на ФК Вардар		100
Надоместоци во Општински ФС		52
Исхрана на играчи	1.977	61
Хотелски услуги		143
Административни такси и др.		11
	3.152	2.538

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

**13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД
КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ**

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Добивка од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)			
Загуба од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)			
Трошок за купување на регистрација на играчи (вклучувајќи и провизии - трошоци за агенти и отстапување)			
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)			4.149
			4.149

**14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)			
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)			

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Трошоци од камати			
Приходи од камати			
Позитивни курсни разлики			
Негативни курсни разлики			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Останати неоперативни приходи			
Останати неоперативни трошоци			

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Добивка (загуба) пред оданочување		53	(1.077)
Данок по даночна стапка од 10% (2017: 10%)		5	
Данок на непризнати расходи			
		5	

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2018 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Парични средства во банки (МКД)		17	768
Парични средства во банки (девизи)			
Парични средства во каса (МКД)			
Парични средства во каса (девизи)			
		17	768

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

Побарувања од трансфери на играчи				

20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во илјади Денари				
		31	31	
		декември	декември	
		2018	2017	
Побарувања од членки на групацијата				
Побарувања од поврзани субјекти				

21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

Во илјади Денари				
		31	31	
		декември	декември	
		2018	2017	
Побарување од купувачи		212		
Други побарувања				
ABP				

212

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

Во илјади Денари				
		31	31	
		декември	декември	
		2018	2017	
Побарување за повеќе платен ДДВ		89	134	
Побарување за ДД				
Побарување за персонален данок				
		89	134	

23. ЗАЛИХИ

Во илјади Денари				
		31	31	
		декември	декември	
		2018	2017	
Залихи на материјали				
Залихи на ситен инвентар				
Ситен инвентар во употреба			48	
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба				
Залиха на трговска стока				

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

48

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Останати тековни средства			

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

Во илјади Денари				
	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Инвестиции и во тек	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2018		98		98
Нови набавки				
Превземени нето средства (Бел.2.13)				
Донација		4.755		4.755
Продажба/расходување				
Состојба, 31 декември 2018		4.853		4.853
Акумулирана деpreciјација				
Состојба, 01 јануари 2018				
Трошок за периодот		485		485
Состојба, 31 декември 2018		485		485
Сметководствена вредност на 31 декември 2018		4.368		4.368

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		Нематеријални средства	ВКУПНО
Набавна вредност			
Состојба, 01 јануари 2018			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

Нови набавки				
Превземени средства нето (Бел.2.13)				
Донација				
Продажба/трансфер				
Состојба, 31 декември 2018				
Акумулирана амортизација				
Состојба, 01 јануари 2018				
Трошок за периодот				
Состојба, 31 декември 2018				
Сметководствена вредност на 31 декември 2018				

Друштвото нема/има дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Долгорочно побарување од трансфер на играчи			

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата			
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти			

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА (ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2018	2017
Долгорочни даночни средства			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Вложување во подружница/ придружно прет.		
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба		
Останати вложувања		

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Останати нетековни средства		

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Тековни обврски за заеми и кредити	3.570	

3.570

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември	31 декември

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

	2018	2017
Тековна обврска за трансфери на играчи		

35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ФФМ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Тековна обврска кон ФФМ		

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Тековна обврска кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти		

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи	234	221
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати (vработeni)	178	179
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		
	412	400

Тековните обврски за Нето плата и за даноци и придонеси од плата се исплатени на ден 10.01.2019 год по Извод од трансакциска сметка бр. 3/Комерцијална банка

38. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи	15	10

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

Обврска за даноци на плата за вработени-останати	6	10
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати	165	156
	186	176

Тековните обврски за за Нето плата и за даноци и придонеси од плата се исплатени на ден 10.01.2019 год по Извод од трансакциска сметка бр. 3/Комерцијална банка

39. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

40. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Тековни обврски за даноци (Данок на добивка)	5	
	5	

41. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврски за тековни исправки		

42. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Други тековни обврски-кон Добавувачи		7
		7

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

43. ОБВРСКИ ЗА ДОЛГОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		
-		

44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Долгорочна обврска за трансфер на играчи		

**45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ
НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

**47. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ
ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ**

Во илјади Денари	
31 декември 2018	31 декември 2017

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи			
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати			
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)			

48. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

49. ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Долгорочна обврски за даноци		

50. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Долгорочни исправки		

51. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Други нетековни обврски		

52. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2018**

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува ЕУР 25.000 односно Ден 1.542.363 на ден на основање, со вкупен број на акции 2.500 со поединечна номинална вредност од ЕУР 10/акција (Ден. 616.95/акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
Горан Пандев	1.542.363		100
Вкупно:	1.542.363		100

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

53. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК**Кредитен ризик**

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

54. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2017 година се прикажани како што следи:

	Во илјади Денари	
	31 декември 2018	31 декември 2017
Горан Пандев основач и Доминантен акционер		
-Побарувања		
-Обврски по позајмица	1.983	
-Продажби		
-Набавки		
Ристо Пандев татко на Доминантниот акционер		
-Побарувања		
-Обврски по позајмица	800	
-Продажби		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2018

-Набавки			
(Илија Матеничаров-Извршен член на Одборот на директори-Овластено лице)			
-Побарувања			
-Обврски	480		
-Продажби			
-Набавки			

3.263

55. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото беше предмет на даночна контрола за 2018 година од страна на надлежните даночни власти во врска со данокот на додадената вредност при што е утврдено неправилен поврат на ДДВ во износ од 172 Илј.ден кој износ е намален од побарувањата по основ на ДДВ.

Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

56. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба

57. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА нема